



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 8 декември 1980
Скопје
Број 40 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

486.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 ноември 1980 година.

Бр. 08-2749
25 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77 и 15/78), во член 2, став 1, алинеја 1 бројот „75“ се заменува со бројот „78,6“, а во алинеја 4 бројот „8“ се заменува со бројот „4,4“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

487.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

За повремени судии на Судот на здружениот труд на Македонија се избираат:

Општина Битола

Нестор Несторовски, правник, вработен во „Раде Кончар“ — Битола,

Владо Балевски, лекар, вработен во Медицинскиот центар — Битола,
Киро Јовановски, правник, вработен во „Лозар“ — Битола,
Панде Самарџиски, вработен во „Нова трговија“ — Битола,
Петар Тасевски, вработен во „Југотутун“ — Битола,
Симеон Шопов, правник, вработен во РЕК — Битола,
Симеон Дарковски, вработен во „Стрежево“ — Битола,
Борис Ивановски, правник, вработен во „Царинарница“ — Битола.

Општина Берово

Јордан Цикарски, ВКВ работник, вработен во ООЗТ „Агросервис“ — Берово,
Цвета Чакиевска, дипломиран правник, вработена во ОЗТ „Тргопромет“ — Берово.

Општина Виница

Михаил Чаршавски, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет на Собранието на општината Виница.

Општина Валандово

Илија Павловски, вработен во ООЗТ „Услуги дејности“ — Валандово.

Општина Гази Баба

Апостол Цилевски, дипломиран инж. агроном, вработен во ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје,
Милка Тодоровска, вработена во ОУ „Стив Нумов“ — Скопје,

Сузана Рафајловска, дипломиран економист, вработена во Собранието на општина Гази Баба — Скопје,

Методија Вачварски, правник, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
Костадинка Горѓиевска, вработена во „Електрометал“ — Скопје,

Драган Ангеловски, машински техничар, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — ООЗТ Валавица — Скопје,

Ангеле Апчевски, КВ работник, вработен во ГСП — ООЗТ Експлоатација — Скопје,

Зоран Спасоевиќ, КВ работник, вработен во Металскиот завод „Тито“ — ООЗТ Сопирачки — Скопје.

Општина Куманово

Буде Каранфиловски, КВ работник, вработен во Крзнарата „Илинден“ — Куманово,

Перица Симоновски, вработен во „Искра — инженеринг“ — Куманово,

Алириза Јусуфи, општествено-политички работник, пензионер,

Шаип Џељадини, КВ работник, вработен во Фабриката за кожи „Куманово“ — Куманово,

Хриса Митевска, наставник, вработена во ОУ „Вајрам Шабани“ — Куманово,
 Анчо Стефановски, КВ работник, вработен во ОЗТ „Житомел“ — Куманово,
 Лилјана Младеновска, просветен работник, вработена во Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово.

Општина Кавадарци

Перо Транчев, пензионер од с. Ваташа — Кавадарци,
 Миле Костов, работник во „Тиквешко Поле“ — Кавадарци,
 Риска Аврамова, работник во „Кавадарка“ — Кавадарци,
 Наце Златев, пензионер,
 Томе Масларков, работник.

Општина Кратово

Љубе Митевски, дипломиран правник, вработен во „Силекс“ — Кратово,
 Стоилко Лазаревски, работник, вработен во „Иднина“ — Кратово,
 Славков Воислав, вработен во „Нова трговија“ — Кратово.

Општина Крушево

Моцан Марика, економист, вработена во ООЗТ „Корунт“ — Крушево,
 Никола Илиески, пензионер,
 Анастас Ленчески, ВКВ тутунски работник, вработен во ООЗТ „Нико Дога“ — Крушево.

Општина Крива Паланка

Драги Трајчевски, дипломиран правник, вработен во Рудници „Бентомак“ — Крива Паланка,
 Драгана Величковска, вработена во ОСИЗ за здравство и здравствено осигурување — Крива Паланка,
 Киро Стојчевски, ВКВ работник, вработен во ТРО „Карпош“ — Крива Паланка.

Општина Карпош

Миодраг Поповски, правник, вработен во Собранието на општина Карпош — Скопје,
 Ценка Султанова, наставник, вработена во ОУ „Владо Тасевски“ — Скопје,
 Шабани Садуш, вработен во „Борис Кидрич“ — с. Сарај, Скопје,
 Лазар Мојсов, дипломиран правник, вработен во „Алумина“ — Скопје,
 Мирче Шајновски, работник, вработен во „Алумина“ — Скопје,
 Атанас Цветковски, работник, вработен во „Автотурист“ — Скопје,
 Љубе Перуновски, КВ работник, вработен во ПТТ ООЗТ „Транспорт“ — Скопје,
 Дриза Гертруда, ПК работничка, вработена во РО „Словин“ — Скопје.

Општина Неготино

Владо Темелков, ВКВ работник, вработен во ТЕ „Неготино“ — Неготино,
 Перо Филипов, земјоделски техничар, вработен во Водна заедница — Неготино,
 Митко Лазов, дипломиран правник, вработен во ЗИК „Повардарие“ — Неготино,
 Марко Винов, КВ работник, вработен во ЗИК „Повардарие“ ООЗТ „Црвени брегови“.

Општина Охрид

Димче Панцакоски, градежен техничар, вработен во „Отекс“ — Охрид,

Мито Спиоровски, дипломиран правник, вработен во Медицинскиот центар — Охрид,
 Иван Стојковски, дипломиран инженер-архитект, вработен во „Трудбеник“ ОЗТ Градежништво — Охрид,
 Димче Панцакоски, правник, вработен во ООЗТ „Херој Тоza Драговиќ“ — Охрид,
 Крсте Велески, правник, вработен во „Лихнида“ — Охрид.

Општина Радовиш

Славка Петачка, вработена во „Декортекс“ — Радовиш,
 Стојан Ристов, вработен во Рудникот „Бучим“,
 Јуре Ристов, вработен во ЗИК „Радовишко Поле“.

Општина Ресен

Славица Ставревска, правник, вработена во „Агроплод“ — Ресен.

Општина Центар

Верка Николовска, советник за работни односи во Републичкиот секретаријат за труд — Скопје,
 Петко Михајловски, ВКВ работник, вработен во „Вардар“ увоз-извоз — Скопје,
 Атанас Таневски, машински инженер, вработен во „Електростопанство“ — Скопје,
 Славјанка Цекиќ, вработена во „Вардар“ увоз-извоз — Скопје,
 Тодор Бурназовски, вработен во Здравствен дом „Козле“ — Скопје,
 Столе Вељановски, вработен во „Метропол“ — Скопје,
 Борис Здравковски, градежен техничар, вработен во ПП „Маврово“ — Скопје.

Општина Штип

Ленче Баријактарова, вработена во Општинскиот синдикален совет — Штип,
 Ванга Срцева, вработена во „Макпромет“ — Штип,
 Бисерка Гичева, вработена во Медицинскиот центар — Штип,
 Димитар Биков, вработен во „Макпромет“ — Штип,
 Живко Гуров, вработен во „Македонка“ — Штип,
 Тодор Јакомов, вработен во „Македонка“ — Штип,
 Димитар Шумански, пензионер.

Општина Кисела Вода

Гоко Билјановски, наставник, вработен во ОУ „Владимир Назор“ — Скопје,
 Имер Шибани, земјоделец во с. Студеничани — Скопско,
 Софија Стевковска, дипл. правник, вработена во „Прогрес“ — Скопје,
 Лефтер Каргов, дипл. економист, вработен во Ф-ка за цемент „Усје“ — Скопје,
 Петар Димитровски, ВКВ работник, вработен во ООЗТ Енергетика — ОХИС — Скопје.

Општина Свети Николе

Љубомир Миланов, ВКВ машинбравар, вработен во „Житопродукт“ — Свети Николе,
 Лелка Тодевска, оперативен агроном, вработена во ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе.

Општина Чаир

Димитри Поповски, вработен во Заводот за рехабилитација — Скопје,

Миле Јаневски, вработен во „Комуналец“ ООЗТ
Механизација — Скопје,
Војислав Ковачевиќ, живее на ул. „Рокомија“
86-6 — Скопје,

Зисо Каралиев, живее на ул. „Н. Малешевски“
згр. 24/1-7 — Скопје,

Трајче Тошевски, вработен во „Макоплод“ —
Скопје,

Коле Поповски, живее на ул. „Лазо Трповски“
30/3-8 — Скопје,

Марко Петров, вработен во Земјоделската ста-
ница — Скопје,

Лазо Маџаров, вработен во „Комуналец“ ООЗТ
Канализација — Скопје.

Општина Кочани

Милка Јанкова, дипломиран правник, вработе-
на во РЗ „Жито-ориз“ — Кочани,

Јордан Димитров, вработен во „Макпетрол“ —
Скопје,

Лазар Ангелов, ВКВ алатничар, вработен во
Одделението за одржување РО АТС — Кочани.

Општина Македонски Брод

Борко Симјановски, ВКВ работник, вработен
во „Електро Пореч“ — Македонски Брод.

Општина Демир Хисар

Димче Јанкулоски, вработен во „Дехитекс“ —
Д. Хисар.

Општина Пробиштип

Александар Насевски, рударски инженер, врабо-
тен во Рудници за олово и цинк „Злетово“.

Општина Титов Велес

Митра Анастасова, вработена во Фабриката за
порцелан — Т. Велес,

Костадин Жежов, вработен во СОК — Т. Велес,
Душан Атанасов, вработен во „Топилница“ —
Т. Велес,

Сора Карова, ВКВ работник, вработена во Фа-
бриката за масло — Т. Велес,

Драгољуб Вацковиќ, вработен во Собранието на
општина Титов Велес,

Јордан Николов, вработен во Керамичката ин-
дустрија — Т. Велес,

Александар Теов, вработен во АК „Лозар“ —
Т. Велес,

Ангел Ристовски, ПКВ работник, вработен во
ГП „Пелагонија“ — Т. Велес.

Општина Струга

Косто Наумоски, ВКВ работник во Фабриката
„Борис Кидрич“ — Струга,

Нашиќ Нашиќи, КВ работник во МИК „Кара-
орман“ — Струга,

Љупчо Пинтоски, референт, вработен во Оп-
штинскиот одбор на СЗВ од НОВ — Струга,

Анастас Чакарески, работник, вработен во ОЗТ
„Галеб“ — Струга.

Општина Прилеп

Душанка Димитриоска, вработена во Тутун-
скиот комбинат — Прилеп,

Душко Стојчески, вработен во Фабриката „Бил-
јана“ — Прилеп,

Кире Стефаноски, вработен во Тутунскиот ком-
бинат — Прилеп,

Стеван Трајкоски, вработен во Општинскиот
суд — Прилеп,

Снежана Слатоска, вработена во Институтот за
тутун — Прилеп,

Ацко Рутески, ВКВ работник, вработен во
„Жито Прилеп“ — Прилеп,
Кире Стојаноски, КВ работник, вработен во
„Црн бор“ — Прилеп.

Општина Гостивар

Бранко Дуцески, вработен во Работничкиот
универзитет — Гостивар,

Мафис Мемеди, КВ работник, вработен во ХЕ
„Маврово“ — Гостивар,

Кире Срезоски, КВ работник, вработен во
„МЕГО“,

Вера Георгиевска, правник, вработена во Собра-
нието на општина Гостивар,

Ратко Јакомоски, правник, вработен во СИЗ
за здравство и здравствено осигурување — Гости-
вар.

Општина Делчево

Војо Јовановски, ВКВ работник, вработен во
Општинскиот совет на ССМ — Делчево,

Данка Иванова, дипл. инж. технолог, вработена
во Рудникот „Саса“.

Општина Тетово

Никола Данилоски, вработен во СИЗ за здрав-
ство — Тетово,

Мирјана Стојческа, вработена во ОУ „Маршал
Тито“ — Тетово,

Идриз Јакупи, вработен во „Југохром“ — Те-
тово,

Зоран Николоски, вработен во „Жито Македо-
нија“ — Тетово,

Музафер Демири, вработен во Одбор на МЗ —
Тетово,

Љубица Стојкоска, правник, вработена во Со-
бранието на општина Тетово,

Невзат Ферику, КВ работник, вработен во „Те-
тек“ — Тетово,

Камил Хусеини, вработен во Градежното прет-
пријатие „Бетон“.

Општина Дебар

Кузмановска Јагода, вработена во Фабриката
за гипс „Радика“ — Дебар,

Коруми Аџи, ВКВ работник, вработен во ООЗТ
„Депласт“ — Дебар,

Марку Зини, вработен во ОЗТ „Стандард“ —
Дебар.

Општина Струмица

Аница Хаџи Тасева, вработена во Вишата зем-
јоделска школа — Струмица,

Љупчо Трајков, вработен во орган на управата,
Томе Костуранов, ВКВ работник, вработен во
„Треска“,

Тинка Христова, вработена во Печатница „Бла-
гој Мучето“ — Струмица,

Никола Стојанов, вработен во ЗИК „Струмица“
— Струмица.

Општина Гевгелија

Васил Лисовски, ВКВ работник, вработен во
ЗИК „Винојуг“,

Васил Петрушев, машински инженер, врабо-
тен во „Млаз“ — Богданци,

Вукица Петкова, просветен работник во ЦОУ
„Владо Кантарџиев“.

Општина Кичево

Коцески Силјан, професор при Центарот за
средно образование „Мирко Милески“ — Кичево,

он Курчиловски, техничар, вработен при ООЗТ ДИК „Копачка“ — Кичево,
он Ватрогача Терзиќ, ВКВ работник, с. Арангел — Кичево.

II

За повремени судии на Основниот суд на здружениот труд со седиште во Битола се избираат:

Д-р ов Крстевски, адвокат
Општина Битола

он Вера Горшиевска, текстилен инженер, вработена во „Битолатекс“ — Битола,
он Панде Маноловски, правник, вработен во „Транспорт“ — Битола,
он Дана Илиева, вработена во СИЗ за вработување — Битола,

Доротие Темелкова, вработена во СИЗ за здравство — Битола,

Никола Спировски, вработен во СИЗ за образование — Битола,

он Крсто Чолиевски, вработен во Медицинскиот центар — Битола,

он Тина Лазаревски, вработен во ГП „Бетон“ — Битола,

Наде Дракулова, вработена во ГП „Гранит“ — Битола,

Митре Митревски, вработен во ЗИК „Пелагонија“ — Битола,

он Вангелица Костовска, вработена во ЗИК „Пелагонија“ — Битола,

он Шаја Сулејмани, просветен работник, вработен во Омбудсманска служба — Битола,

он Драган Кокалески, работник, вработен во Медицинскиот центар — Битола,

он Елица Манева, работник, вработена во Заводот за шивање — Битола,

он Раде Коцасински, правник, вработен во „Раде Кочич“ — Битола,

он Ацо Кочински, работник, вработен во „Електропренос“ — Битола,

он Мишко Велевски, работник, вработен во СИЗ за стопанство — Битола,

он Кочо Баљаровски, работник, вработен во „Југотутун“ — Битола,

он Оливера Николова, работник, вработена во „Нова трговија“ — Битола,

он Радко Пермаковски, работник, вработен во Работничкиот универзитет — Битола,

он ТЕСОчињска Драговиќ, работник, вработена во СО Битола — Битола,

он Јана Тасевска, работник во ЗИК „Пелагонија“ — Битола,

он Благој Котевски, работник, вработен во „Водостопанство“ — Битола,

он Неџат Јусуфи, работник, вработен во „Електродистрибуција“ — Битола,

он Катина Маркова, работник, вработена во ООЗТ „Ешница“ — Битола,

он Радко Поповска, работник, вработена во Фабриката „Пелистер“ — Битола,

он Јован Струмениковски, работник, вработен во Фабриката „Борис Кидрич“ — Битола,

он Петар Петровски, работник, вработен во Претпријатието „Гоце Радосавлевик“ — Битола,

он Мирослав Молевски, работник, вработен во Фабриката „Илинден“ — Битола,

он Благој Ивановски, работник, вработен во ВГЗ „Битолар“ — Битола,

он Васко Илиевски, работник, вработен во Градоначалството — Битола,

он Петријатието „Пелагонија“ — Битола.

Општина Демир Хисар

он Илија Ковачевски, дипломиран шумарски инженер, вработен во „Бигла“ — Демир Хисар,

он Миле Бозиноски, просветен работник, вработен во Училишниот центар „Крсте Мисирков“ — Демир Хисар,

он Слободанка Таскоска, дипломиран правник, вработена во Болницата за душевни болести — Демир Хисар,

он Стојче Ангелески, вработен во СИЗ за земјоделско осигурување — Демир Хисар,

он Панде Сековски, ветеринарен техничар, вработен во Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар,

он Димко Наумовски, ВКВ работник, вработен во „Југотутун“ — Демир Хисар,

он Митре Макаријоски, ВКВ работник, вработен во Рудникот Демир Хисар — Сапотница,

он Живко Боримечкоски, ВКВ електричар, вработен во Ф-ка за челични сачми „Железник“ — Сапотница,

он Јана Јосевска, ВКВ работник, вработена во „Дехитекс“ — Демир Хисар.

Општина Крушево

он Кице Силјаноски, ВКВ работник, вработен во ООЗТ „Нико Дога“ — Крушево,

он Пандора Иваноска, работник, вработена во ОЗТ „Илинденка“ — Крушево,

он Васко Павловски, економист, вработен во ООЗТ „Универзал“ — Крушево,

он Кире Филиповски, работник, вработен во ОЗТ „Комуна“ — Крушево,

он Горѓи Стојчевски, правник, вработен во ОСИЗ за домување — Крушево,

он Мише Петрески, ВКВ работник, вработен во ОЗТ „Илинденка“ — Крушево,

он Живко Данески, вработен во ОЗТ „Нико Дога“ — Крушево,

он Благоја Колчакоски, вработен во ОЗТ „Универзал“ — Крушево,

он Даница Николоска, вработена во ЦОУ „Никола Карев“ — Крушево,

он Алексо Гацоски, вработен во Собранието на општина Крушево.

Општина Охрид

он Горѓи Лазаревски, вработен во ЗОИЛ „Дунав“ — Скопје, експозитура Охрид,

он Динко Димитровски, работник во „Езерка“ — Охрид,

он Неврус Ајдиноски, ВКВ работник, вработен во Индустијата „Братство“ — Охрид,

он Љубен Илијоски, ВКВ работник, вработен во „Отекс“ — Охрид,

он Пиранка Рупева, економски техничар, вработена во Стопанската банка — Охрид,

он Сотир Караљиски, правник, вработен во „Отекс“ — Охрид,

он Лилјана Лекоска, конфекциски инженер, вработена во „Отекс“ — Охрид,

он Блаже Буревски, ВКВ работник, вработен во „Херој Тоza Драговиќ“ — Охрид,

он Биљана Ангеличин, вработена во „Охрид трговија“ — Охрид,

он Дуко Герасимоски, вработен во РО за основно образование и воспитување — Охрид,

он Мирјана Трпеновска, виша медицинска сестра, вработена во Медицинскиот центар — Охрид,

он Милутин Горѓиевски, ВКВ работник, вработен во „Електромотажа“ — Охрид,

он Васил Мишевски, вработен во „Електромотажа“ — Охрид,

он Јелена Илиќ, дипломиран правник, вработена во ООЗТ „Херој Тоza Драговиќ“ — Охрид,

он Владо Шишкоски, работник во ГРО „Трудбеник“ — Охрид,

он Петар Матјаноски, правник, вработен во ГРО „Трудбеник“ РЗ Заеднички служби — Охрид,

он Ангелко Богоески, правник, вработен во РО „Палас“ — Охрид,

он Абдурахман Рахман, ВКВ работник, вработен во РО „Палас“ — Охрид,

он Велика Слатинова, вработена во „Отекс“ — Охрид,

Ангеле Шоповски, ВКВ работник, вработен во ГРО „Бетон“ — Охрид,
 Марија Балабан, правник, вработена во „Херој Тоza Драговиќ“ — Охрид,
 Марија Паскали, правник, вработена во „Електромонтажа“ — Охрид,
 Андон Групчев, економист, вработен во Индустијата за метални производи „Братство“ — Охрид,
 Мирко Смаќоски, дипломиран правник, вработен во ГРО „Бетон“ — Охрид,
 Демко Ферит, ВКВ работник, вработен во ГРО „Труdbеник“ — Охрид.

Општина Прилеп

Домника Плашеска, вработена во Општинскиот суд — Прилеп,
 Трпана Вазеркоска, вработена во „Комуналец“ — Прилеп,
 Мирјана Наумоска, вработена во Фабриката „Билјана“ — Прилеп,
 Светлана Ѓорѓиоска, вработена во ОУ „Климент Охридски“ — Прилеп,
 Љубица Мирческа, вработена во ЗИК „Прилеп“ — Прилеп,
 Оливера Сугареска, вработена во Собранието на општина Прилеп,
 Костадинка Дамеска, вработена во СИЗ за непосредна детска заштита — Прилеп,
 Стевка Јорданоска, ВКВ работник, вработена во Фабриката „11 Октомври“ — Прилеп,
 Александар Ристески, ВКВ работник, вработен во Фабриката „11 Октомври“ — Прилеп,
 Драган Јанушески, вработен во МИП „Димче Мирчески — Бањарот“ — Прилеп,
 Душко Тодороски, вработен во Работничкиот универзитет — Прилеп,
 Борче Соколоски, вработен на Економскиот факултет — Прилеп,
 Стеван Камчески, вработен во „Комуналец“ — Прилеп,
 Милан Димкароски, вработен во Институтот за тутун — Прилеп,
 Миле Ристески, вработен во Фабриката „11 Октомври“ — Прилеп,
 Живко Димески, вработен во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
 Живко Аврамоски, вработен во Тутунскиот комбинат,
 Сиве Сивески, вработен во Градежното претпријатие „Прилепец“ — Прилеп,
 Дана Неделкоски, ВКВ работник, вработен во Фабриката „11 Октомври“ — Прилеп,
 Перо Јовески, ВКВ работник, вработен во ДИК „Црн бор“ — Прилеп,
 Методија Шојлески, ВКВ работник, вработен во Тутунскиот комбинат — Прилеп,
 Јонче Димитровски, ВКВ работник, вработен во Фабриката „Партизан“ — Прилеп,
 Боге Кочоски, вработен во ДИК „Црн бор“ — Прилеп,
 Серафим Дукоски, вработен во ОУ „Гоце Делчев“ — Прилеп,
 Орден Спиркоски, вработен во Фабриката „Пролетер“ — Прилеп.

Општина Ресен

Наумче Манговски, вработен во ООЗТ Туристичка населба „Отешево“,
 Киме Ристовски, ВКВ работник, вработен во ЗК „Преспанско јаболко“,
 Славка Стојанова, просветен работник, вработена во ЦОУ „Мите Богџевски“ — Ресен,
 Тања Котларова, инженер, вработена во „Преспанекст“ ООЗТ Крзно — Ресен,
 Илија Таневски, ВКВ работник, вработен во „Агроплод“ — Ресен,
 Ѓорѓи Наумовски, вработен во Собранието на општина Ресен,

Василка Попова, педагог, вработена во Центарот за средно образование „Ресен“ — „НУЛОС“,
 Бошко Радевски, инженер-агроном, вработен во „Македонијаплод“ — Ресен,
 Ленче Андонова, лекар, вработена во Здравствениот дом — Ресен,
 Кице Кировски, ВКВ работник, вработен во Водна заедница.

Општина Струга

Мите Ангелески, ВКВ работник, вработен во „Електро — Струга“ — Струга,
 Сабри Гаваз, ВКВ работник, вработен во стопанското претпријатие „Црн Дрим“ — Струга,
 Гега Невзат, вработен во ЗУП „Видинско“ — Струга,
 Бранко Гулески, директор на Домот на пенсионерите — Струга,
 Цветко Главинчески, вработен во Хемикалницата — Струга,
 Даути Шефкет, просветен работник во Основното училиште „Јосип Броз Тито“ — Струга,
 Ѓорѓи Жупаноски, вработен во Фабриката „Стружанка“ — Струга,
 Разме Лакоски, политички работник, вработен во ОПС — Струга,
 Виде Пејоски, вработен во „Струшка Плана“ — Струга,
 Климе Шумоликоски, вработен во Школарско-сметководната служба во „Комуналец“ — Струга.

III

За повремени судии на Основниот суд во Одружениот труд со седиште во Скопје се назначиле:

Општина Валандово

Тумевски Мануш, вработен во ЗК „Анска Река“ ООЗТ „Кооперација“ — Валандово,
 Гомев Лазар, ВКВ работник, вработен во ЗК „Анска Река“ ООЗТ „Производство и преработка“ — Валандово,
 Тенекиџиев Томе, вработен во ЗК „Анска Река“ — Валандово,
 Лазаров Атанас, вработен во ГРО „Антропромет“ — Валандово,
 Андонов Андон, ВКВ работник, вработен во „Антропромет“ — Валандово,
 Кавазов Лазар, вработен во Колективната „Варгекс“ — Валандово,
 Ташков Перо, ВКВ работник, вработен во „6 Ноември“ — Валандово,
 Калковалиев Богдан, работник, вработен во „6 Ноември“ — Валандово,
 Елисавета Дуролојкова, вработена во Здравствениот дом — Валандово,
 Стојановска Нада, просветен работник, вработена во „Гоце Делчев“ — Валандово.

Општина Гевгелија

Драги Танчев, работник во ВФ „Керемидка“ Гевгелија,
 Томе Пачаразлиев, машински инженер, вработен во „Млаз“ — Богданци,
 Јано Јанев, агроном, вработен во ЗИК „Истребски“ — Богданци,
 Иванка Мелкова, дипломиран економист, вработена во ЗОИЛ „Македонија“ — Гевгелија,
 Петар Трајков, вработен во ЗЗ „Милко Делчев“ — Негорци,
 Ката Тодорова, вработена во „Елегант“ — Гевгелија,
 Ангел Димков, вработен во Општинскиот комитет на СКМ — Гевгелија,
 Ангел Чанев, ВКВ работник, вработен во Гевгелија алат“ — Гевгелија,
 Ристо Цицев, ВКВ работник, вработен во „Млаз“ — Богданци,

Вагчо Ѓорѓиев, ВКВ работник, вработен во „Солун“ — Гевгелија,
Тодор Камов, ВКВ работник, вработен во „Транс-балкан“ — Гевгелија,
Јордан Венов, КВ работник, вработен во ЗИК „Винојуг“ — Гевгелија,
Ристо Божинов, КВ работник, вработен во „Југотутун“ — Гевгелија,
Димитрана Зорик, вработена во „Обнова“ — Гевгелија,
Петар Јанчев, вработен во ОК на ССРМ — Гевгелија.

Општина Гостивар

Расим Мемеди, вработен во ОК на ССРМ — Гостивар,
Метаил Демири, правник, вработен во Осигурителниот завод „Македонија“,
Атанас Илиески, пензионер — претседател на Здружението на пензионерите — Гостивар,
Ристем Кочи, вработен во Медицинскиот центар — Гостивар,
Румена Јовиќоска, вработена во Пионерскиот дом — Гостивар,
Мифтар Дервиши, вработен во „Гостиварска трговија“,
Куртиш Реџеџи, КВ работник, вработен во Циглана „Вардар“ — Гостивар,
Садик Шаини, просветен работник, вработен во ОУ „Петре Јовановски“ — Гостивар,
Кире Кипроски, новинар, вработен во Радио Гостивар,
Соња Антеска, вработена во Стоковната куќа во Гостивар,
Рамадан Рамадани, професор, вработен во Гимназијата — Гостивар,
Живко Научески, вработен во „Електромеханика“ — Гостивар,
Наум Наумоски, правник, вработен во Собранието на општина Гостивар,
Фатиме Муслиу, вработена во Стоковната куќа во Гостивар,
Румена Ѓурчиноска, економист, вработена во „Готекс“ — Гостивар,
Гоко Тодороски, инспектор, вработен во СОК — Гостивар,
Перса Јовановска, вработена во „Мермери“ — Скопје,
Илија Матески, вработен во Општинскиот комитет — Гостивар.

Општина Кавадарци

Вера Влаинкова, правник, вработена во АК „Тиквеш“ — Кавадарци,
Атанас Трајков, вработен во ЕМРО — Кавадарци,
Петар Илиев, инженер,
Трајана Манчева, вработена во Општинскиот суд — Кавадарци,
Диме Дамјанов, инспектор во СОК — Кавадарци,
Коста Марковски, работник, вработен во Општинскиот синдикален совет — Кавадарци,
Трајче Колев, работник во ФЕНИ — Кавадарци,
Дончо Настев, работник во ФЕНИ — Кавадарци,
Васка Видикова, работник во „Тиквешко Поле“ — Кавадарци,
Перо Ангелков, работник во СОК — Кавадарци,
Драги Миленков, работник во „Треска“ — Кавадарци,
Перо Крстев, работник во „Мара Димова“ — Кавадарци,
Илија Делов, работник во Печатницата „Даскал Камче“ — Кавадарци,
Илија Ѓорѓиев, работник во ЕМРО,
Ката Мешкова, пензионер.

Општина Кратово

Доневски Бранко, вработен во „Силекс“ — Кратово,
Анастасовски Страшко, хемичар, вработен во „Силекс“ — Кратово,
Анастасиевиќ Тима, работник, вработен во „Силекс“ — Кратово,
Китановски Боро, економист, вработен во „Иднина“ — Кратово,
Павлов Јаким, работник, вработен во „Иднина“ — Кратово,
Јовановска Лилјана, вработена во „Астибо“ — Кратово,
Даниловски Раде, работник, вработен во „Нова трговија“ — Кратово.

Општина Крива Паланка

Елена Стојковска, правник, вработена во Здравствениот дом — Крива Паланка,
Стојанче Гоговски, економист, вработен во ТРО „Карпош“ — Крива Паланка,
Чедомир Тошевски, лекар, вработен во Здравствениот дом — Крива Паланка,
Драги Костадиновски, правник, вработен во ОВР — Крива Паланка,
Александар Илиевски, работник, вработен во ОСИЗ за здравство и здравствено осигурување,
Стефко Стефановски, вработен во Стручната служба на Собранието на Крива Паланка,
Мирко Стефановски, работник, вработен во ОЗТ „Осогово“ — Крива Паланка,
Жарко Јакимовски, вработен во Рудникот во изградба „Тораница“ — Крива Паланка,
Љубомир Пејчиновски, ВКВ работник, вработен во ГРО „Пелагонија“ XI градилиште — Крива Паланка,
Блаже Михајловски, вработен во Фабриката „Елегант“ — Крива Паланка.

Општина Куманово

Цемаил Зекири, КВ работник, вработен во Ф-ка „Киро Фегак“ — Куманово,
Даут Керими, земјоделец,
Сами Абазии, КВ работник, вработен во Трговското претпријатие „Напредок“ — Липково,
Слаѓана Краљевска, техничар, вработена во ФЗЦ „11 Октомври“ — Куманово,
Василка Спасовска, работник во Медицинскиот центар — Куманово,
Перица Стојмановски, машински техничар, вработен во Ф-ка „Искра-инженеринг“ — Куманово,
Мирослав Спасовски, КВ работник, индивидуален занаетчија,
Гордана Стојмановска, работник во Интерпромет ООЗТ Стоковна куќа — Куманово,
Бајрам Сулејмани, новинар во НРИО „Наш весник“ — Куманово,
Стојна Петровска, вработена во Медицинскиот центар (болничка аптека) — Куманово,
Јосиф Илиевски, пензионер, живее на ул. „Браќа Филиповиќ“ 10 — Куманово,
Исмет Вејсели, КВ работник, вработен во Трговското претпријатие „Ангросервис“ — Куманово,
Исмаил Ганиу, просветен работник во село Липково — Кумановско,
Наташа Трајковска, правник во Центарот за социјални работи — Куманово,
Неат Османи, КВ работник, вработен во Столарското претпријатие „1 Мај“ — Куманово,
Мијалчо Илиевски, КВ работник во Ф-ка за амбалажа „30 јули“ — Куманово,
Македонка Доневска, КВ работник во Ф-ка за конфекција „Биброк“ — Куманово,
Гоко Крстевски, КВ работник во ФЗЦ „11 Октомври“ — Куманово,
Никола Беговиќ, ВКВ работник во Ф-ка „Искра-инженеринг“ — Куманово,

Стојан Георгиевски, работник, вработен во Стопанската банка — Експозитура Куманово,

Љубо Тодоровиќ, пензионер, живее на ул. „Народна револуција“ 117 — Куманово,

Светислав Стојановски, КВ работник во Трговското претпријатие „Агро-снабдител“ — Куманово, Јагода Спасовска, КВ работник во Ф-ка „Киро Фетах“ — Куманово,

Мите Митевски, работник, вработен во ОК на ССРМ — Куманово,

Калина Станковска, работник, вработена во ЗИК „Куманово“ ООЗТ Млекара — Куманово.

Општина Македонски Брод

Трајаноски Петре, дипломиран шумарски инженер, вработен во Шумското стопанство „Сандански“ — Македонски Брод,

Крстески Трајан, ВКВ работник, вработен во Тутунскиот комбинат „Треска“ — Македонски Брод,

Столески Цветан, економист, вработен во ОЗТ „Бушова чешма“ — Македонски Брод,

Новеска Вера, просветен работник, вработена во ЦОУ „Единство“ — Македонски Брод,

Цветковски Стојан, работник, вработен во „Електромонтажа“ — погон — Македонски Брод.

Општина Неготино

Лазо Трајков, КВ работник, вработен во ЗК „Венец“ — Д. Дисан,

Перо Андонов, ВКВ работник, вработен во „8 Ноември“ — Неготино,

Менча Пендевска, спикер-новинар, вработена во Локалната радио станица,

Јован Батиќ, правник, вработен во „9 Мај“ — Неготино,

Василчо Иванов, дипл. економист, вработен во ТЕ „Неготино“,

Перо Ангелов, работник во ЗИК „Повардарие“ ООЗТ „Кланица“ — Неготино,

Душан Павлов, ВКВ работник, вработен во ТЕ „Неготино“,

Блажо Јанев, КВ работник во ООЗТ „Дурово“ ЗИК „Повардарие“ — Неготино,

Ангел Иванов, дипломиран правник, вработен во Здравствениот дом — Неготино,

Ристо Темелков, КВ работник во „Југотутун“ — Неготино.

Општина Карпош

Горѓиевски Веле, вработен во ЗЗ „Мерис“ — Скопје,

Медуњанин Кимета, работник во „Белимбегово“ — Скопје,

Петров Томе, социјален работник во ГРО „Бетон“ — Скопје,

Павловски Љупчо, пензионер, живее на ул. „Московска“ бр. 2-а — Скопје,

Цаковски Димитар, работник во ОХИС — ОЗТ „Пластинг“ — Скопје,

Вилбилоски Здравко, новинар, вработен во НИП „Нова Македонија“ — Скопје,

Василевски Никче, пензионер, живее на ул. „Његошева“ бр. 6-а, — Скопје,

Михајловски Михајло, пензионер, живее на ул. „Руѓер Бошковиќ“ — Скопје,

Кочовска Евица, правник, вработена во СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување — Скопје,

Јуруковски Спасе, пензионер, живее на ул. „Букурешка“ бр. 57 — Скопје,

Лазаревски Иван, правник, вработен во СИЗ за култура — Скопје,

Фимери Амеди, наставник, вработен во ОУ „Јане Сандански“ — Скопје.

Михајлова Елена, инженер-архитект, вработена во Градежниот факултет — Скопје,

Чучук Братислава, вработена во Предучилишната установа „Влае“ — Скопје,

Гроздановски Трпе, ВКВ работник, вработен во Енергетскиот погон „Б“ ОХИС — Скопје,

Дриза Азис, ВКВ работник, вработен во В. П. 3980 — Скопје,

Гоцев Ставре, пензионер, живее на ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 11 — Скопје.

Општина Центар

Ивановски Зоран, дипломиран инженер-архитект, вработен во ООЗТ „Маврово-проект“ — Скопје,

Гошев Васил, дипломиран градежен инженер, вработен во ГРО „Маврово“ РЗ Заеднички служби — Скопје,

Трпевски Петко, работник во Набавното одделение во ООЗТ Финала — „Мебел Треска“ — Скопје,

Спасовски Санде, работник во Финансиските служби во ГРО „Р. Митровиќ“ — Скопје,

Косточиновски Цветан, работник во ГРО „Трудбеник“ — Скопје,

Савинов Драган, дипломиран правник, раководител на Правната служба ГРО „Гранит“ — Скопје,

Наумовски Коста, работник во армирачки погон ГП „Техника“ — Скопје,

Волчинова Благородна, референт за наплата во „Интербанка“ — „Треска“ — Скопје,

Мишевски Божидар, ВКВ работник, вработен во РО „Треска“ ООЗТ Тапетарија,

Стојковски Драги, дипломиран правник, вработен во Градскиот совет на ССМ,

Мишевски Стефан, ВКВ работник, вработен во ГЗ „Гоце Делчев“ — Скопје,

Андрејева Тина, ПКВ работник, вработена во Заеднички служби — Скопје,

Георгиева Кате, КВ работник, вработена во Тутунов комбинат ООЗТ Производство на цигари — Скопје,

Китановски Горѓе, книговодител, вработен во ГРО „Ангрокожа и гума“ — Скопје,

Атанасов Никола, правник, вработен во ООЗТ Занаатиско-сервисен погон „Бетон“ — Скопје,

Грчева Марија, инженер-архитект во ГРО „Бетон“ Институт за проектирање — Скопје,

Николовска Славица, дипломиран правник, вработена во РО ПТТ сообраќај — Заеднички служби.

Општина Кисела Вода

Питов Пито, пензионер, живее на ул. „Стрмешев“ бр. 4 нас. Пржино — Скопје,

Груневска Смиља, пензионер, живее на ул. „11 Октомври“ бр. 44/Ш-5 — Скопје,

Василевска Душанка, работник во Центарот за социјални работи на град Скопје,

Боро Костовски, живее на ул. „Емил Зола“ 3/1,

Никола Панчевски, пензионер, живее на ул. „Горѓи Димитров“ 8/12,

Добре Илиевски, Месна заедница Ракотинци — Скопје,

Савко Мрѓа, земјоделец, с. Морани — Скопско,

Љубинка Поповска, дипломиран правник, вработена во РЗ „Раде Кончар“ — Скопје,

Марковски Илија, дипл. економист, вработен во ОХИС ООЗТ Одржување — Скопје,

Снежана Стамбовска, градежен инженер, вработена во „Пелагоонија“ Ш градлиште — Скопје,

Стаматов Александар, работник, вработен во Собранието на општина Кисела Вода — Скопје,

Македонка Димовска, вработена во Центарот за социјални работи на град Скопје.

Општина Чаир

Јосипа Богоевска, ВКВ работник, вработена во „Наше дете“ — Скопје,
 Душко Јовановиќ, лекар, живее на ул. „Х. Тодоровски Карпош“ бр. 92 — Скопје,
 Велимир Тодоровски, пензионер, живее во зг. 20 ст. 17 Чаир — Скопје,
 Стојчевски Тодор, вработен во „Агропродукт“ — Скопје,
 Антоовски Митко, вработен во Општинскиот заговор — Скопје,
 Гуровска Светлана, вработена во КДУ „Снежана“ — Скопје,
 Поповски Бранко, вработен во „Едисон“ — Скопје,
 Јонуз Шефкет, работник, вработен во УНГ — Скопје,
 Видевски Венче, вработен во „Ремонт“ — Скопје,
 Младеновски Јован, работник, вработен во ЗЗ „Скопска Црна Гора“ — Скопје,
 Касаел Фатмир, вработен во ОУ „Лиман Каба“ — Скопје,
 Кусевски Велко, вработен во „Макоплод“ — Скопје.

Општина Тетово

Мирослав Трифуновски, работник, вработен во „Неметали“ — Тетово,
 Бекир Зулфиу, работник, вработен во СИЗ за здравство — Тетово,
 Наумовска Евица, економист, вработена во „Тетекс“ — Тетово,
 Нурие Кадриу, вработена во ОУ „Лирија“ — Тетово,
 Мацура Зорица, вработена во „Тетекс“ — Тетово,
 Ирина Мечкарова, новинар, вработена во Центарот за информирање — Тетово,
 Билбилоска Гена, КВ работник, вработена во „Тетекс“ — Тетово,
 Јовановска Милоја, вработена во „Интерпром“ — Тетово,
 Лена Данкоска, ВКВ работник, вработена во Водна заедница — Тетово,
 Стојанка Димоска, ВКВ работник, вработена во „Единство“ — Тетово,
 Мухамед Зекири, ВКВ работник, вработен во продавницата „Шилад“ — Тетово,
 Бошко Наумоски, ВКВ работник, вработен во „Југохром“ — Тетово,
 Перо Јовановски, вработен во ШИК „Јелак“ — Тетово,
 Абдулгани Ибраими, работник во АТП „Полет“ — Тетово,
 Александар Михајловски, ВКВ работник, вработен во „Тетекс“ — Тетово,
 Анчески Живко, ВКВ работник, вработен во „Југохром“ — Тетово,
 Пауновски Диме, КВ работник, вработен во „Југотутун“ — Тетово,
 Асан Фета, вработен во Медицинскиот центар — Тетово,
 Љубиша Науловски, ВКВ работник, вработен во „Автокуќа“ — Тетово,
 Азис Селами, вработен во Собранието на општина Тетово,
 Илјаз Сабриу, вработен во ОК на СКМ — Тетово,
 Беџет Садику, вработен во КСП „Тетово“ — Тетово,
 Неџет Рамадани, ВКВ работник, вработен во Општинскиот совет на ССМ — Тетово,
 Ралевиќ Милутин, ВКВ работник, вработен во гарнизонот на ЈНА — Тетово,
 Абдулбаки Неџири, КВ работник, вработен во општествени организации — Тетово.

Општина Титов Велес

Лозановски Никола, ВКВ работник, вработен во Фабриката за порцелан — Т. Велес,
 Костов Трајко, вработен во СИЗ за вработување — Т. Велес,
 Бондиќева Искра, вработена во СОК — Т. Велес,
 Спасевски Драгиша, вработен во Стопанската банка — Т. Велес,
 Ристевски Лазар, ВКВ работник, вработен во „Брако“ — Т. Велес,
 Вулиќевиќ Лила, вработена во Работничкиот универзитет — Т. Велес,
 Андреевски Павле, ВКВ работник, вработен во „Топилница“ — Т. Велес,
 Андреев Љубомир, ПКВ работник, вработен во ГП „Младост“ — Т. Велес,
 Петров Љубомир, КВ работник, вработен во Фабриката за масло — Т. Велес,
 Мицов Перо, ВКВ работник, вработен во Хемиската индустрија — Т. Велес,
 Панова Цвета, вработена во „Велеспром“ — Т. Велес,
 Калешов Симон, вработен во Црвен крст — Т. Велес,
 Нацева Светла, вработена во Хемиското училиште — Т. Велес,
 Камчев Живко, КВ работник, вработен во Колска работилница — Т. Велес,
 Славкова Данка, вработена во Крзнарската индустрија — Т. Велес,
 Ципунов Јосиф, вработен во „Интернационал“ — Т. Велес,
 Петров Каме, вработен во ОК на СКМ — Т. Велес,
 Лазовски Јован, вработен во Собранието на општина Титов Велес,
 Пешов Трајко, вработен во ГП „Пелагонија“ — Т. Велес,
 Кирова Нада, вработена во Училишниот центар — Т. Велес,
 Беланчевски Момчило, ВКВ работник, вработен во Керамичката индустрија — Т. Велес,
 Богданова Викторија, вработена во Медицинскиот центар — Т. Велес,
 Стефанов Стево, КВ работник, вработен во ГП „Бетон“ — Т. Велес,
 Зарков Љубе, НКВ работник, вработен во КП „Дервен“ — Т. Велес,
 Димова Томанија, КВ работник, вработена во Свиларскиот комбинат — Т. Велес.

Општина Кичево

Крстевски Славе, вработен во Термоелектраната „Осломеј“ — Кичево,
 Михајловски Ванчо, професор, вработен во Центарот за средно образование „Мирко Милески“ — Кичево,
 Керими Беџет, село Србица, — Кичево,
 Наумовски Фоне, живее на „Булевар на ослободување“ бр. 4 — Кичево,
 Стефаноски Тане, ВКВ работник, вработен во ООЗТ ДИК „Копачка“ — Кичево,
 Мустафоски Фаик, КВ работник, вработен во ОЗТ „Лопушник“ — Кичево,
 Милошески Раде, ВКВ работник, вработен во ОЗТ ЖАС — Кичево,
 Миноски Мане, вработен во Медицинскиот центар — Кичево,
 Туфекџиоски Салија, КВ работник, живее на ул. „Пролетерска“ бр. 27 — Кичево,
 Неџири Афете, просветен работник, вработен при ООЗТ Централно училиште „Реџо Рушат Зајаз“ с. Зајас — Кичево.

Општина Дебар

Казаниќевска Љубица, вработена во ОСИЗ за вработување — Дебар,

Баланца Мухамед, вработен во ИТ „Новост“ — Дебар,
 Љузнаку Адем, директор, вработен во АТП „Шпилјетранс“ — Дебар,
 Шемси Изет, вработен во ХЕ „Шпилје“ — Дебар,
 Борова Ејуп, вработен во Фабриката за гипс „Радика“ — Дебар,
 Дема Фатмир, вработен во ИТ „Новост“ — Дебар,
 Пачуку Муса, вработен во ОЗТ „Стандард“ — Дебар,
 Цара Цеват, вработен во ИТ „Новост“ — Дебар,
 Деолски Вело, ВК работник, вработен во ОЗТ ГП „Бетон“ — Дебар,
 Скудриња Реџеп, ВК работник, вработен во „8 Септември“ — Дебар.

Општина Гази Баба

Јорданка Кашикова, дипл. правник, вработена во Металскиот завод „Тито“ — Скопје,
 Лиле Милова, вработена во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
 Томе Поповски, дипл. правник, вработен во „Алкалоид“ — Скопје,
 Ракип Ракиповски, директор на ОУ „Скендербеј“, с. Арачиново,
 Ѓорѓи Бошковски, општествено-политички работник, вработен во Општинскиот совет на ССМ „Гази Баба“ — Скопје,
 Вера Негрева, просветен работник во ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје,
 Зоран Трајковски, вработен во IX градилиште „Бетон“,
 Ленка Силјановска, Месна заедница „Колонија“ — Идризово,
 Емин Авди, Месна канцеларија — Синѓелик — Скопје,
 Љубе Трпковски, Месна заедница — Маџари — Скопје,
 Загорка Радуновиќ, вработена во Детска комбинираниа установа „Детска радост“ — Скопје,
 Михаило Ѓуровски, ВКВ работник, вработен во Металскиот завод „Тито“ — Скопје,
 Ангел Кочиев, КВ работник, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — ООЗТ Топла валанница,
 Трајан Јовановски, КВ работник, вработен во Рудници и железарница „Скопје“, ООЗТ „ФАКОМ“ — Скопје,
 Драган Здравковски, КВ работник, вработен во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
 Трпе Стојановски, КВ работник, вработен во Месна заедница „Катланово“.

IV

За повремени судии на Основниот суд на здружениот труд со седиште во Штип се избираат:

Општина Берово

Мадемов Димитар, КВ работник, вработен во РИОМК „Црвена ѕвезда“ — Пехчево,
 Фурнаџиски Вранко, вработен во ДНЗ Берово,
 Секуловски Борис, дипломиран правник, вработен во „Југотутун“ — Пехчево,
 Реџовски Драги, дипломиран инженер, вработен во ООЗТ „Дивна“ — Берово,
 Туџарски Ѓорѓи, вработен во ООЗТ „Црн бор“ — Пехчево,
 Гаштеровска Друшка, вработена во ОЗТ „Алкалоид“ ООЗТ Завојни материјали — Берово.

Општина Веница

Лазар Јаневски, ВКВ работник, вработен во ОЗТ „Илинден“ — Веница,
 Ѓорѓи Анакиев, дипломиран правник, вработен во Општинското собрание,

Атанас Атанасов, дипломиран економист, вработен во „Винка“ — Веница,
 Ристика Христова, просветен работник, вработена во ЦОУ „Славчо Стојменски“ — Веница,
 Блаже Здравков, КВ работник, вработен во „Миниор“ — Веница,
 Методи Влагоев, вработен во ОЗТ „Пролетер“ — Веница,
 Милан Велинов, КВ работник, вработен во „Југотутун“ — Веница.

Општина Делчево

Ѓорѓиева Стефка, работник, вработена во Ф-ка „Партизанка“ — Делчево,
 Младеновски Павле, вработен во Кожарата — Делчево,
 Митевски Трајчо, правник, вработен во „Градит“ — Делчево,
 Златков Кире, вработен во „Сандански“ — Делчево,
 Златков Златко, социјален работник, вработен во „Југотутун“ — Делчево,
 Аврамова Мирса, вработена во „Фротирка“ — Делчево,
 Михајловски Атанас, економист, вработен во АТП — „Пролетер“ — Делчево.

Општина Кочани

Стоимен Трајчев, дипл. правник, вработен во РО АТС — Кочани,
 Серафим Јорданов, дипл. машински инженер, вработен во Индустијата „Руен“ — Кочани,
 Илија Манев, дипл. економист, вработен во ВРО „Брегалница“ — Кочани,
 Славе Димитров, вработен во ЗИК „Кочанско Поле“,
 Милка Ангелова, професор, вработена во Гимназијата „Љупчо Сантов“ — Кочани,
 Кристина Груевска, дипл. инж. вработена во РО „Хартија“ — Кочани,
 Снежана Арсова, социјален работник, вработена во РО „Треска“ — Кочани,
 Тодор Милосиев, вработен во РО „Нова трговија“ — Кочани,
 Предраг Данилов, вработен во „Бетон“ — Кочани,
 Атанас Кабов, вработен во РО АТС — Кочани,
 Николина Лаковиќ, вработена во РО „Нова трговија“ — Кочани,
 Стојан Ковачев, ВКВ работник, вработен во индус. „Руен“ ООЗТ Спојки — Кочани,
 Димитар Трајанов, ВКВ работник, вработен во ЗЗ „Галеб“, с. Тркање — Кочанско,
 Живко Наумов, КВ работник, вработен во ДИК „Треска“ — „Борис Кидрич“ — Кочани,
 Убавка Милева, КВ работник, вработена во ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани.

Општина Свети Николе

Радослав Стојков, тех. директор, вработен во ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе,
 Јован Поповски, КВ работник, вработен во Училишниот центар — Свети Николе,
 Петре Стоилев, вработен во ЗОИЛ — Свети Николе,
 Тодорка Стоименова, економист, вработена во Стопанската банка — Основна банка — Свети Николе,
 Јане Јанев, вработен во Ф-ка за битум. изолмат — Свети Николе,
 Аџо Зафиров, вработен во „Изолтерма“ — Свети Николе,
 Живка Мишева, вработена во „Синтекс“ — Свети Николе.

Општина Пробиштип

Блаже Спирков, професор при РГТУ — Пробиштип,

Драган Михаловски, рударски инженер, вработен во Руд. за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип,

Благојчо Ангелов, вработен во Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип,

Драгица Диванисова, просветен работник при ЦОУ „Браќа Миладинови“ — Пробиштип,

Елица Стефанова, КВ работник, вработена во „Астибо“ — Пробиштип,

Благој Донев, ВКВ механичар, вработен во АТС — Пробиштип,

Стоиле Јакимов, ВКВ бравар од Пробиштип, Никола Мисев, КВ работник, вработен во Гаража — Рудник „Злетово“ — Пробиштип,

Лена Иванова, КВ работник, вработена во „Астибо“ — Пробиштип,

Милчо Ампов, КВ работник, вработен во „Опалит“ — Пробиштип.

Општина Радовиш

Стојанова Милка, вработена во Градска аптека — Радовиш,

Стојчев Станоја, вработен во ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш,

Лукаров Љупчо, ВКВ работник, вработен во Здружението на возачите — Радовиш,

Стевчева Зујица, јавен правобранител во Радовиш,

Станисављевиќ Македонка, професор во Гимназијата во Радовиш,

Пејков Ѓорѓи, ВКВ работник, вработен во „Трговишно“ — Радовиш,

Трајков Јован, ВКВ работник, вработен во ЗИК „Радовишко Поле“ — Радовиш,

Беклимов Ѓорѓи, вработен во Рудникот „Дамјан“ — Радовиш,

Божиков Петар, вработен во ЦОУ „Орце Николов“ — Радовиш,

Ѓорѓиев Славчо, ВКВ работник, вработен во ШИК „Плачковица“ — Радовиш.

Општина Штип

Александров Станко, вработен во „Фортуна“ — Штип,

Бандев Ванчо, вработен во „Македонка“ — Штип,

Илиев Добре, вработен во „Макпромет“ — Штип,

Мемедов Јусин, вработен во „Црвена звезда“ — Штип,

Топликлиев Ангел, вработен во „Македонка“ — Штип,

Толев Алеко, вработен во „Базалт“ — Штип,

Минов Алеко, вработен во ПТТ — Штип,

Стојан Николов, вработен во Центарот за социјални работи — Штип,

Николов Никола, вработен во „Метална“ — Штип,

Штериов Коста, вработен во „Црвена звезда“ — Штип,

Кадев Александар, вработен во „Младост“ — Штип,

Делипетров Благој, вработен во „Макпромет“ — Штип,

Неделков Илија, вработен во СИЗ за физичка култура — Штип,

Гаврилов Борис, вработен во „Црвена звезда“ — Штип,

Камче Митев, пензионер, Ѓоко Темелковски, вработен во „Пелагонија“ — Штип,

Марков Коце, вработен во „Македонија пат“ — Штип,

Џидров Александар, вработен во СИЗ за станување — Штип,

Миланов Стојче, вработен во „Нова трговија“ — Штип,

Кангалова Јилјана, вработена во „Нова трговија“ — Штип,

Патраклиева Верица, вработена во Историскиот архив — Штип,

Кангалов Николе, вработен во „Астибо“ — Штип,

Авукатов Ристо, вработен во „Нова трговија“ — Штип,

Јаневски Димитар, пензионер, Трајковски Стојче, вработен во „Македонка“ — Штип,

Словчо Славков, вработен во Центарот за социјални работи — Штип,

Борис Зуламов, вработен во „Напредок“ — Штип,

Васил Стојанов, вработен во „Чатал“ — Штип,

Нада Ргожарова, вработена во „Астибо“ — Штип,

Бранка Неткова, вработена во „Ванчо Прке“ — Штип.

Општина Струмица

Агапиев Милчо, вработен во Средното земјоделско училиште — Струмица,

Иванова Советка, вработена во ЗИК „Струмица“ — Струмица,

Бајрактарова Нада, вработена во ЗИК „Струмица“ — Струмица,

Караристова Марија, вработена во „Жито Струмица“ — Струмица,

Ристоманов Звонко, вработен во ПП „Бетон“ — Струмица,

Василев Борис, вработен во Општинскиот синдикален совет — Струмица,

Џиев Васил, вработен во Собранието на општина Струмица,

Бојадиев Панде, вработен во „Комуналец“ — Струмица,

Банова Марија, вработена во „Југотекс“ — Струмица,

Трајко Тауков, вработен во „Струмички слив“ — Струмица,

Пандев Костадин, вработен во „Угостител“ — Струмица,

Здравевски Кирил, вработен во Народниот театар „А. Панов“ — Струмица,

Трајчо Вожинов, вработен во СИЗ за здравство — Струмица,

Захова Нада, вработена во „Југотутун“ — Струмица,

Витанов Боро, вработен во „Агроремонт“ — Струмица,

Трајко Гонев, вработен во Печатницата „Б. Мучето“ — Струмица,

Танчев Димитар, вработен во Печатницата „Младост“ — Струмица,

Филеска Катерина, вработена во „Треска“ — Струмица,

Анастас Цицимов, вработен во рудникот „Огражден“ — Струмица,

Делидаков Гонца, вработен во Предилницата „Струмичанка“ — Струмица,

Комарова Данче, вработена во „Југопромет“ — Струмица,

Тимов Блажо, вработен во „Герас Цунев“ — Струмица,

Мишев Костадин, вработен во „Грозд“ — Струмица.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2763

25 ноември 1980 година

Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

488.

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со член 98 став 3 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП И СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

За претседател на Округниот стопански суд во Штип се избира Гаврил Дракалски, претседател на Округниот стопански суд во Штип.

За судии на Округниот стопански суд во Скопје се избираат Емилија Димитрова и Гане Тодоров, судии на Округниот стопански суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2748

25 ноември 1980 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Мито Мицајков, с. р.

489.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН ВО УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ЦЕНТАРОТ

За претставници на општествената заедница во комисиите за изготвување предлог за избор на декан се именуваат:

— Универзитетски центар за математичко-технички науки:

инж. Петар Тренчески, помошник на генералниот директор на РО Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје и

Велимир Таневски, делегат од СРМ во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, дипломиран економист, на работа во ЖТО — Заеднички служби.

— ООЗТ Архитектонски факултет:

Трајко Димитров, инж. архитект, претседател на ИО на Републиката заедница за култура на работа во „Македонија проект“ — Скопје и

Зоран Стојановски, член на ИС и секретар за општествени дејности во Собранието на општина Карпош — Скопје.

— ООЗТ Градежен факултет:

Стојо Милковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, градежен инженер, на работа во ГРО „Пелагонија“ — ООЗТ XI градилиште — Скопје и

Страшо Христов, делегат од СРМ во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

— ООЗТ Електротехнички факултет:

Трајче Божиновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во „Алумина“ — Скопје и

Миле Стојановски, в.д. директор на „Електро-стопанство“ на Македонија.

— ООЗТ Машински факултет во Скопје:

Ване Христов, инж. металург на работа во Топилницата за олово и цинк „Злетово“ — Т. Велес и

Драган Аврамовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, графички инженер, на работа во Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје.

— ООЗТ Технолошки факултет во Скопје:

Владимир Борзанов, потпретседател на ИС на Собранието на општина Центар — Скопје и

Никола Жупановски, инж. технолог, на работа во РО „Алкалоид“ — Скопје.

— ООЗТ Рударско-геолошки факултет во Штип:

Стоил Станојковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, на работа во Рудници за олово и цинк „Злетово“ — Пробиштип и

Благоја Кедев, дипломиран правник, потпретседател на ИС на Собранието на општина Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2735

25 ноември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Потпретседател на Собранието на СРМ, Мито Мицајков, с. р.
---	--

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

490.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЕТНОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Етнолошки музеј на Македонија — Скопје, на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи,

што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд — Етнологски музеј на Македонија, на референдумот одржан на 30 јуни 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2761
25 ноември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател на Собранието на СРМ,
Мигто Мицајков, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

491.

Врз основа на член 25, алинеја 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува од должноста претседател на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Мироп Стојановска, делегат од Берово.

II

За претседател на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Андон Марковски, делегат од Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2770
25 ноември 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

492.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 3 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Ѓорѓи Стево Паневски, од Битола,
2. Драган Игне Стојчевски, од с. Драчево,
3. Илази Селим Имет, од с. Т. Дол,
4. Петре Динчо Јанев, од Струмица,
5. Сефедин Рамазан Зекировски, од Кичево.
6. Димитар Славко Јорданов, од Кочани,
7. Миле Софроније Јованов, од с. Росоман.

II

Изречената казна затвор во траење од два месеца се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Киро Тодор Малчевски, од Скопје,
2. Венцислав Панче Гујнов, од Штип.

III

Изречената казна затвор во траење од два месеца се замени со условна осуда со тоа што, таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Олга Данчо Камчева, од с. Марена.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Драган Стојан Спиоровски, од с. Рогачево,
2. Ајрулаи Мицаит Бастрија, од с. Неготино,
3. Јован Ристо Механџиски, од с. Русиново.

V

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Асан Тамис Исљами, од с. Радишани,
2. Науме Ристо Кочовски, од Охрид,
3. Славко Стојмир Наков, од Штип.

VI

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Адем Харем Смаилагиќ, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Идризи Хамди Метуш од Скопје.

VIII

Остатокот на траењето на мерката за безбедност забрана на управување со моторно возило се укине на:

1. Милан Глигур Расевски, од с. Беранци.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Коста Мите Михајловски, од Скопје.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за три месеци на:

1. Душко Александар Ристовски, од Скопје,
2. Илија Славко Делов, од Неготино,
3. Киро Симо Димитриевски, од Штип,
4. Реса Герасим Трајкова, од Неготино,
5. Владо Ристо Цолев, од с. Моноспитово,
6. Драге Трајко Митрески, од с. Инџиково.

XI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се намали за 3 месеци на:

1. Благоја Тане Тановски, од Ресен.

XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Методија Илија Пирганоски, од Прилеп,
2. Спасе Драгутин Цветковски, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за девет месеци на:

1. Абдула Амит Абедин, од с. Сарај,
2. Љупчо Боро Еленов, од Кавадарци.

XIV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Слободан Виктор Ругале, од Скопје,
2. Ристо Тодор Делевски, од с. Еднокуќево,
3. Целадин Тефик Арифџи, од Тетово,
4. Муамет Кемал Османи, од с. Тануше,
5. Слободан Јован Саздовски, од Скопје,
6. Фадил Шабан Небиов, од с. Бучим.

XV

Неиздржаниот дел од изречената казна се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Гуро Милан Китановски, од с. Нерав,
2. Башким Абаз Даути, од с. Калиште,
3. Реџеп Мазул Наџаку, од с. Ливада.

XVI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Канија Даут Даути, од с. Калишта,
2. Каја Ирфан Луан, од Коњари.

XVII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-806

3 декември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

493.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1980 ГОДИНА

1. Во Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 3/79, 28/79, 43/79 и 10/80), во точка 1, став 1, во почетокот и во потточка а), износот од „0,50“ се заменува со износот „2,50“, а во потточка б) алинеја 1, износот од „0,40“ се заменува со износот „2,40“.

2. Во точка 2, зборовите „од 1. I. до 31. XII. 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „од 8. XII. 1980 година до применувањето на продажната цена на млекото за 1981 година, а најдоцна до 31. XII. 1980 година“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2145/1

5. декември 1980 година на Извршниот совет,
Скопје

Претседател
Благој Попов, с. р.

494.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 5 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на член 37 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје, во делот со кој се опре-

делуваат бодови по основот квалитет на работата за сите работници и во делот во кој се утврдени бодови по основот обем на работата за наставниот персонал.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во точката 1 на член 37 од оспорениот правилник се утврдуваат мерила по основите обем и квалитет на работата за сите работници во училиштето и според оваа одредба, професорот добива 50 бода по основот обем и 110 бода по основот квалитет на работата, наставникот 50 бода по основот обем и 85 бода по основот квалитет на работата и стручниот учител 40 бода односно 65 бода. Судот исто така утврди дека со оваа одредба всушност се прави разлика меѓу обемот и работата на професорите и наставниците од една страна и стручните учители од друга. По основот квалитет на работата, со утврдените мерила е извршено различно вреднување меѓу работните задачи на сите три вида наставници. Во врска со тоа Судот изврши увид во Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи на Економското училиште и утврди дека во овој самоуправен општ акт е одреден видот на работните задачи на наставниот персонал за сите наставни дисциплини. Од овој самоуправен општ акт не произлегува дека обемот на работите и работните задачи на професорите, наставниците и стручните учители е различен.

4. Според ставот 2 на член 87 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), наставници можат да бидат лица кои завршиле соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа или уметничка академија. Според ставот 3 на овој член, наставници можат да бидат и лица кои имаат соодветно високо образование и се здобиле со педагошко-психолошка и методска подготовка. Според членот 161 од законот, за одделни наставни предмети и форми на образовно-работна практика за кои во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе се подготвуваат кадри со високо образование, додека такво образование не се организира, воспитно-образовна дејност можат да изведуваат и лица со завршено више односно средно образование, за што одлучува Републичкиот педагошки совет. Според вториот став на овој член, наставниците од ставот 1 имаат право да изведуваат воспитно-образовна дејност и по организирање соодветна група за образование на наставници, но најмногу една година повеќе од траењето на школувањето сметано од нејзиното основање.

Според ставот 2 на член 129 од Законот за здружениот труд, со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, работниците во основната организација обезбедуваат нивните лични доходи да се утврдуваат врз основа на придонесот во работата и зависно од резултатите од трудот и работењето што ќе го оствари основната организација, а според ставот 3 на овој член од законот, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Оценувајќи ја одредбата од оспорениот правилник со која се врши вреднување на основот квалитет на работата во аконтацијата на личниот доход, Судот смета дека квалитетот на извршените работи, како основ во распределбата на личните доходи служи за утврдување на резултатите од трудот на работникот и тоа по извршената работа, а не како елемент на аконтацијата на личниот до-

ход. Со оглед на тоа, Судов оцени дека не се во согласност со членот 129 од Законот за здружениот труд одредбите од оспорената точка 1 на членот 37 со кои однапред се предвидуваат бодови по основот квалитет на работата.

Ценејќи ја истата одредба од оспорениот правилник поради различното вреднување на трудот на професорите, односно наставниците и стручните учители по основот обем на работите и работните задачи при состојба кога од самоуправниот општ акт со кој се определуваат работите и работните задачи не произлегува дека обемот на работите и работните задачи на професорите односно наставниците и стручните учители е различен, Судот

оцени дека не е во согласност со уставното начело на наградување според трудот, различно да се вреднува обемот на работата на наставниците ако таква разлика во обемот не е утврдена во самоуправниот општ акт со кој се определуваат работите и работните задачи.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 199/79

5 ноември 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

270.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 25 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово.

Член 2

Во 1980 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. 0,38% од доходот на основните организации на здружен труд;

2. 0,20% од личен доход од работен однос од стопанска дејност;
3. 0,30% од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 0801-93

25 ноември 1980 година

Куманово

Претседател,

д-р **Божидар Миновски с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 32/80, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Во член 26 во третиот ред наместо зборовите „четири години“ треба да стои „една година“.

Од Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, Скопје, бр. 11-1390/2 од 5 декември 1980 година

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Од Стопанската банка — Основна банка — Скопје издадени се барирани чекови серија бр. 4347495 на динари 3.000,00 и серија број 4347498 на динари 4.000,00, а за подигнат потрошувачки кредит по партија бр. 01-73045/83 од страна на Јордановски Драгомир од Скопје.

Видејќи наведените чекови се нестанати — изгубени, се повикува држателот на чековите да ги пријави во судот како и секое лице, во определен рок, да стави приговор против поведување на постапката или да го извести судот за лицето кое ја држи исправата во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно чековите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 179/80. (94)

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мутиша Арза од Скопје, ул. „376“ бр. 95-а, против тужениот Ибрахим Мутиша, привремено вработен во Германија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Ибрахим Мутишка во рок од 10 дена да се јави или да ја достави својата

адреса во судот. По истекот на овој рок судот ќе му одреди привремен старател согласно чл. 84 од ЗПП кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, II, П. бр. 2933/80. (95)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Кузе Исаевски од Тетово, ул. „Карпош“ бр. 29, против тужениот Али Шасивар Имери од Народна Република Турција со непозната адреса.

Се повикува тужениот Али Имери во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој спор. По истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој тужениот ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 1416/80.

Пред овој суд по предлог на предлагачот Руфат Реџеџи од Тетово, ул. „М. Ацев“ бр. 1 се води постапка за докажување смртта на Исмаил Хајредина Салии — Мемети од село Гермо, Тетовско, за кој се претпоставува дека умрел на 5. V. 1938 година.

Се повикува Браим Елези од село Доброште да — Мемети од село Гермо, Тетовско, да се јави, до-

колку е жив, како и секој оној кој знае за неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок лицето ќе се огласи за умрено, односно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 227/80.

Пред овој суд по предлог на предлагачот Љазим Сејди од село Доброште се води постапка за прогласување за умрен на неговите покоен татко Браим Елези од село Доброште, за кој се претпоставува дека умрел во месец ноември 1953 година.

Се повикува Браим Елези од село Доброште да се јави, во колку е жив, како и секој оној кој знае за неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок исчезнатото лице ќе се огласи за умрено, односно ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 44/80. (97)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Демир Нурсел Абди, работник од село Коцаџик, Дебарско се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Појавените наследници Сијаде Демир, Ресмије Демир и Атиџе Демир, бидејќи се со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикуваат во рок од една година, по објавувањето на овој оглас, да се јават лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испратат на судот. Во спротивно оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 11/75.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 68 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-509-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и научни дејности — Пробиштип, со ЦО.

Основни дејности: ги усогласува и утврдува заедничките потреби и интереси во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на децата во општината; обезбедува услови на утврдената политика за остварување развојот на предучилишното и основното воспитание и образование и се грижи за нејзиното извршување; утврдува приоритет во задоволувањето на заедничките потреби на дејностите за кои се основа Заедницата за образование и научни дејности; утврдува општински стандарди за задолжително основно образование, планира и обезбедува средства за остварување на планираната политика на образованието и врши и други работи предвидени со закон, Статутот и Самоуправната спогодба на Заедницата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата ќе ја застапува Стојановиќ Милена со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 68/79. (545)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 78 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-516-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, ЦО — Пробиштип.

Основни дејности: 140237 — самоуправни интересна заедница; го спроведува Законот за самоуправните интересни заедници и другите права од Законот за здравството и здравственото осигурување на осигурените лица.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за основачите и основачите не одговараат за заедницата.

Секретар на Заедницата е Заовски Русе, кој ја застапува со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 78/79. (546)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 77 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-515-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, ЦО — Пробиштип.

Основни дејности: 140291 — го спроведува старосното осигурување и ги врши работите за остварување на правата од старосното осигурување на земјоделците.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за основачите и основачите не одговараат за заедницата.

Заовски Русе, секретар, ја застапува Заедницата без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 77/79. (547)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 28 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-470-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, ЦО — Струмица.

Основни дејности: 140—237 — самоуправни интересна заедница во областа на здравството и здравственото осигурување; обезбедува и остварува определени видови на здравствена заштита и права од здравственото осигурување утврдени со законот, Самоуправната спогодба за основање и Статутот на Заедницата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на заедницата не се одговорни за обврските на заедницата и заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Ристо Атанасов, секретар, ја застапува заедницата во правниот промет со трети лица со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 28/79. (548)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 47 од 15. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-489-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување, ЦО — Штип.

Основни дејности:

140236 — самоуправни интересна заедница во областа на вработувањето;

— го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето;

— учествува во утврдувањето и спроведувањето на политиката на вработувањето;

— води евиденција во областа на трудот утврдено со закон;

— ги врши сите работи утврдени со закон.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата ќе ја застапува Бранко Синев, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

За обврските на основачите заедницата не одговара и за обврските на заедницата основачите не одговараат.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 47/79. (553)

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ
1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Цена на збирката е 250 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје

распишува
КОНКУРС

за избор или преизбор на еден наставник по предметот механизација во шумарството во сите наставнички звања

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет на ул. „Булевар Југославија“, б.б. — Скопје.

Кандидатите кои пријавата треба да приложат диплома за завршен III степен на студии, односно за завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите, со останатите документи, се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (632)

СОДРЖИНА

	Страна
486. Закон за изменување на Законот за распишување јавен заем за изградба и реконструкција на патиштата во СР Македонија — — — — —	785
487. Одлука за избор на повремени судии на Судот на здружениот труд на Македонија и основните судови на здружениот труд — — — — —	785
488. Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Штип и судии на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	795
489. Одлука за именување претставници на општествената заедница во комисиите за	

изготвување предлог за избор на декан во Универзитетскиот центар за математичко-технички науки и во основните организации на здружениот труд на Центарот — — — — —	795
490. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд Етнологски музеј на Македонија на одредбите што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи — — — — —	795
491. Одлука за разрешување и избор на претседател на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	796
492. Одлука за помилување на осудени лица	796
493. Одлука за изменување на Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко во 1980 година — — — — —	797
494. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 199/79 од 5 ноември 1980 година —	797
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
270. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово за 1980 година — — — — —	798
Исправка на Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување — — — — —	798